



Градоначалник на Општина Свети Николе
тел:+ 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911
e-mail: info@svetnikole.gov.mk
www.svetnikole.gov.mk

ОБРАЗЕЦ Е.П.У БАРАЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВО НА ЕДНОКРАТНА ПАРИЧНА ПОМОШ ЗА ПРВАЧЕ И ЗА СРЕДНОШКОЛЦИ РЕДОВНИ УЧЕНИЦИ ЗАПИШАНИ ВО ПРВА УЧЕБНА ГОДИНА ВО СРЕДНО УЧИЛИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА СВЕТИ НИКОЛЕ

До

Градоначалник на Општина Свети Николе

Барање за остварување на правото на еднакратна помош

ВИД НА БАРАЊЕ

А. Еднакратна парична помош

- Еднакратна парична помош за прваче
 Еднакратна парична помош за средношколци редовни ученици запишани во прва учебна година во Средно училиште на Територијата на Општина Свети Николе

Име и презиме на детето/ученикот:

Име и презиме на родителите (старателите):

Пол на детето/ученикот: _____ Датум на раѓање на детето/ученикот:

Училиштето во кое е запишано: _____

Податоци од ЛК/патна исправа

Адреса	Населено место	Улица	Бр.

Податоци за престојувалиште (само доколку се разликува од податоците од ЛК/патна исправа

Адреса	Населено место	Улица	Бр.

Име и презиме на примателот на паричната помош:

ЕМБГ на примателот: _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_

Назив на банка во која подносителот на барањето има отворено трансакциска сметка

и број на трансакциска сметка_____.

Контакт телефон: _____

Подносител на барањето	
Потпис на подносителот на барањето	

Напомена: Барањето се пополнува со големи печатни букви, читко и разбирливо.